

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 јануари 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Фани Михајловска од Скопје УП2 09-04/21 од 11 јануари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-908 од 30 октомври 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-908 од 30 октомври 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Фани Михајловска од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-04/21 од 11 јануари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-908 од 30 октомври 2020 година издадено од КЕЦ Аеродром, за побарана поделба на мерно место.

Според Електродистрибуција, станот не е физички поделен и поделбата не е спроведена со елаборат и со запишување на право на сопственост во имотен лист во Катастар. Жалителот потенцира дека во имотниот лист е запишана целокупната површина на станот од 99m², а фактичката состојба на лице место е две засебни целини од 60m² и 39m² за што и бара одвојување на мерното место.

На седницата одржана на 20 јануари 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор Приговор УП2 09-04/21 од 11 јануари 2021 година со прилог:
 - Приговор
 - Имотен лист бр. 97899 за КП бр. 11893, КО Центар 1

-БСП-1 образец од 21 октомври 2020 година

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имајќи го предвид горенаведеното, како и фактот дека за станот за кој се бара поделба на мерно место сеуште не е спроведена физичка делба во Агенцијата за катастар на недвижности, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 04/21
28 јануари 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски